

20150100165

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА НА КОРИДОР VIII, ФАЗА 1 - ДЕЛНИЦА КУМАНОВО - БЕЉАКОВЦЕ“**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2015 година.

Бр. 08-281/1  
16 јануари 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА НА КОРИДОР VIII, ФАЗА 1 - ДЕЛНИЦА КУМАНОВО - БЕЉАКОВЦЕ“**

### Член 1

Во Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој по Договорот за заем за проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“ („Службен весник на Република Македонија“ број 100/12) членот 2 се менува и гласи:

„Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за измена и преформулирање бр.1 на Договорот за заем од 21.08.2012 година за за проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, кој ќе се склучи помеѓу Република Македонија и Европската банка за обнова и развој.

Во име на Република Македонија Договорот за измена и преформулирање бр.1 на Договорот за заем од 21.08.2012 година од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.“

## Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„За реализација на проектот од членот 1 од овој закон, Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје ќе склучи Проектен договор со Европската банка за обнова и развој.“

## Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Проектот ќе го имплементира Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје во соработка со Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии.“

## Член 4

По членот 5 се додаваат три нови члена 5-а, 5-б и 5-в кои гласат:

### „Член 5-а

За средствата од заемот од член 1 на овој закон ќе се склучи Договор за подзаем меѓу Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје, Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски.

### Член 5-б

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон, ќе го отплаќа од средствата кои ќе се приберат со отплатата на позајмените средства на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје, согласно Договорот за подзаем од членот 5-а од овој закон.

### Член 5-в

Прометот на добра и услуги извршен кон Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје, наменети за реализација на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок.

Увозот на добра/стоки од страна на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје, наменети за реализација на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност и царински давачки, како и од акциза при увоз на патнички автомобили и минерални масла.

За прометот кој е извршен кон Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје, за цели на реализација на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, финансиран со Договорот за заем од член 1 од овој закон, за кој истиот е даночен должник согласно членот 32 точка 4 и членот 32-а од Законот за данокот на додадена вредност е ослободен од обврската да пресмета и плати данок на додадена вредност.

Даночниот обврзник кој врши промет ослободен од данок на додадена вредност согласно ставот (1) на овој член, задолжително освен име (назив) на примателот на доброто или корисникот на услугата, во фактурата го наведува и називот на проектот и називот на Договорот за заем од членот 1 од овој закон.

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје при увоз на добрата ослободени согласно ставот (2) на овој член, на надлежниот царински орган задолжително му доставува копија од Договорот за заем од членот 1 од овој закон и изјава дека увезените добра/стоки се наменети за реализација на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон.“

#### Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".